

ФРАГМЕНТ ОД ЧЕТВОРОЕВАНГЕЛИЕ, СРПСКА РЕДАЦИЈА,
ОД ЧЕТВРТАТА ЧЕТВРТИНА НА XVI ВЕК

Хартија: 30 x 21,5 см, 3 л. Листовите се извлечени од цел ракопис.

Писмо: На л. 1, 24 реда, 1' 26 реда, а на останалите по 22 реда. Убаво полууставно писмо со форми од XVI век. Двоеров безјусов правопис. Еровите се употребуваат без правило, во предлозите и префиксите покрај големиот ер се употребува и малиот, а на крајот покрај малиот се употребува и големиот (пр. въ и љъ и др.). Има вокализација на полугласот во е. Употребено е З (Зъйк). Од надредните знаци се спрекаваат акценти и спиритуси. Интерпункцијата е изразена со точка и запирка. Насловите и иницијалите црвени, но има измешани и црвени и сини, а текстот со црно мастило.

Оригиналници: На л. 1 насловот и почетната буква „Ѓ“ иницијални, л. 3: буквата „Р“ иницијална.

Воденици: „Котва во круг со звезда одозгора“ од типот на Николов бр. 94 од 1577/78 и контрамарка „Р-С“ со детелина внатре од исто време (види табло VI).

Повеж: Нема. Се чува во папка.

Содржина: Фрагмент од четвороевангелие
л. 1 : Фосифилакта арх(и)п(ис)коѓа българскаго пръд(и)слойк еже ѿ Малка сіто ку(ан)г(е)міа. - йк суюо прѣжал законъ сии екстремъ любкъ исписании ни книгами просеѧщаю с... прекинува со следната реченица на л. 1:...въститже прѣдимъ яко бѣгъ-
богоданъ ба (алео троудионис ли и штока...)

л. 2 : (Јован гл. 9, стих 1-17) ...
(ро)жьстъ и въпросникъ ѕ очиинъ сго гиоцкъ-
раѣи, кто съръши итн. (прекинува кај гл. 9,
стих 16)... како можетъ чѣкъ гръшъ сиека
зълноиа творити и распра бъ.

л. 3 : (Јован гл. 9 стих 29 - Јован
гл. 10 стих 1) ... (Сего же ибъ съмы ѿкоулоу
кѣсть ѿеща чѣкъ и речъ ииъ... (завршува со
Јован гл. 10, стих 1)... алииъ алииъ гио съмъ
не въдоди дѣтви иъ дворъ сечи иъ прѣмѣж и ноуас-
тать кѣсть и разконникъ.

Записи: Нема.

Забелешка: Фрагментот го подари на Националната библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје Алексоска Ратка од Кичево. По се изгледа дека листовите се истргани од Кичевското четвороевангелие што се чува во Историскиот архив во Охрид под сигнатура М 296.

Мс 212 Фрагмент од четвороевангелие, од
прваја половина на 16 век и втораја половина на
17 век, харшија

No 272

ДЕСЯТА ГЛАВА

Гарсіадго прѣсловіе въже ѿмѣдеа
Спго . і Енліс

Же оубо прѣжѣ Іакова ѿнъ бѣтьній
мужіе . неписаними никнігами просвѣ-
щаюсе . нѣтисть и мѹштє съмисль
Ахъ Сідніемъ просвѣщаюсе . и таکо
бѣжіа ведѣахоу хопеніа . Съмомоу ѿно
моу беседѹшоу . оуети иконосташ . таکо
бѣк нѣе . Аврамъ и Іаковъ . а існ . поне
шѣ просвѣщаши . и нѣдостойни бы
Ахъ . даспа таіколюбца вѣ писаніа . дато
нѣсіимъ вѣспоминіють . тогъ хорѣ
нїа . Оице и хо апли ѿубо . съмолити
беседовка . и Ахъ благодетъ оутигеліа
тремъ посла . понеже посіи . хорѣхону
Ереси профенуюти . и ѿбнитае наше
расплюти . благоволи написати
Енліш . да ѿтими и естнік . не ѿ
водими вондемъ ѿладжні . Ереси . ни же
васе іконати . расплатити ѿкиуди наши .
Четири благо бесігіа даспъ наамъ при
клади . саніе країовилемъ и сағорилемъ

ЧЕПИРЁМА ДОБРДЕПЕЛЕМЯ . ШЕЛ ОУТИ
 МЫ . СІМЫ . МОНКАСТВОУ . МОНДРОСТЫ .
 ПРАВЪ ЦЕЛОМОУДРІЮ . МОНЖДЕГВОУ . СІД
 ГЛІЕГА ГІА . НЕВУГВІППЕСЕ . ШОУГИКАЮЩИ
 ПЕЛО . ДШЕЖЕ НЕМОГОУЩІИ ОУБИГИ .
 МОНДРОСТИЖЕ . СІГА ПРОУГДЕГА . КОУДЕ
 ГРЕ МОНДРИ ТАКО САМІЕ . НІЦІЛИ ТАКО ГО
 АОУКІЕ ПРАВДЕЖЕ . СІГА ОУГІПГА . ТАКОЖЕ
 ХОШЕПЕ ДАГВОРЕГА БАМД УЛБИ . НІКИ
 ПГВОРНІПЕ НІМЯ . ТАКОЖЕ ЦЕЛОМУДРІЮ .
 ТАКОЖЕ ШРІТЕГА . ВАЕРВИ НАЖЕНУ ИА
 СІЖЕ ВДЖЕЛЕПИ ЛГОУ . ВЖЕ ПРЛЮБОДЕ
 НЛЮ юеста въсчин своемд . ИНАКОЖЕ
 СОУ БЛГОВЪСТІА . ТАКО ДАІДВІГА . ТАКО
 ЧЕПИРИ СІА ШВДРДЖЕГА . СІН РЕЧА
 ПРДАНІА . ЧАТОВЧДИ . ПРОШЕНІА ШВЕЛО
 ВАНІА . ИКБРОБАВШИМА ОУКӨ ТРДДА
 НІШ . ИЗПОВѢДИ НЕХРАНЕШІМД . БОУ
 ДУЩИМИ . ПРПЕЩЕМДСАМИ ХРАНЕЦИ
 МЖЕ ВКІНДА ОБ'ЕЩАВАЮЩЕ БЛГА .
 БЛГО ВКІСТИЖЕ ГЛЕНГСЕ ЧАНІЕ ВЕСТИ
 ГА . НАМД ВЕШИ . БЛГО ИДОБРЪ ИМОУЩА
 СЫ РІК ШСПАВЛІЕНИЕ ГРДХШ . ПРАВД .
 ВКАСХДД НАНБА . СНОПОЛОЖЕНИА БЖІЕ .
 ВКІСТИЖЕ ПРІЕГШ ТАКО БЛГО ҮГОДНІФ
 СІА . БЛДБО ПРОУДНІГОСЕ МІЙ . ШСЛЕКИ

ЖІСТВА . ИКАПРОСНІШЕ НІ ОУГЕПИЦИ
 ЕГО ГЛЮЩЕ . РАУВИ . КТО САГРѢШИ .
 СЛІЛИ ИЛІ РШДНІГЛІА ЕГО . ДАСЛК
 ПІР РШДНІСЕ . ШВЕЩА ГО . НІ СІ
 ОБГРѢШИ . НИРШДИГЕЛІА ЕГО . НІ
 ДАІАКѢПСЕ ДЕЛА БЖІД КАНІЕМД .
 МНІК ПОБАЕГА ДЕЛАТИ ДЕЛА ПО
 ОДАКШАГОМЕ . ДОНДЕЖЕ ДНІ
 ІСТА . ПРІНДЕГА НОЩА . СІГА НІ
 КТОЖЕ МОЖЕГА ДЕЛАТИ . СІГА ВЬ
 МИРЖ ЕСОМЬ СВ'ІГА ЕСМЬ МИРД .
 СІА РЖКЬ ПЛГОНУ НАГЕМЛЮ . НІС
 ПКори БРЖНІЕ ШПЛЮНОВЪНІА .
 НПОМАДА ОУИ БРЖНІЕ СЛЕПОМД .
 НРЕ ЕМОУ . ИДІ ОУМНІСЕ ВЪКОУПЕ
 ЛИ СИЛШАМСТРЖ . СІЖЕ СКАЗАЕГСЕ
 ПОСЛАДНД . ИДЕЖЕ НОУМНІСЕ . ИПРІ
 ІДК ВІДК . ОУСЕДНІЖЕ . НІЖЕ БЕ
 ХОУ ВІДКЛИ ЕГО ПРДЖЕ . ТАКО
 ОЛКПА БЖК . ГЛАХОУ , НЕСЛІН ІЕГД
 САДЕІН НПРОСК . ШВІИ ГЛАХОУ . ТАКО
 СІА ІЕСТА . ИНІНЖЕ ГЛАХОУ ТАКО

подобна ємоу юеста . ѿн же
 глаше . та́ко а́з єсмъ . глаху же
 ємоу . та́ко ги ѿвра́гости
 ѿн . ѿвѣща ѿнъ и́ре та́къ на́рк
 цаемни іс . брѣніе сътвори . и
 пома́ха ѿнъ мои и́реми . и́ди въ
 коупел . онлашамлю иоумисе .
 шадже иоумисе про́зрѣхъ . ре
 кѡшеже ианюмоу . кто прѣ и .
 гла не вѣмъ . ведашеже е́го къ
 фаріссес . иже кѣ иного слепо .
 кѣ же соуко́та єгра сътвори
 брѣніе іс . ишврѣ ємоу ѿти .
 пакиже въпраша́ху е́го фарі
 ссеи . та́ко про́дре . ѿн же рѣте
 и́мъ . брѣніе положи ми́х . на
 ѿти . иоумихсе и ви́жду . гла
 хоу же ѿфаріссесе и ѿци и юеста .
 Сы́й та́къ ѿба . та́ко соуко́ти не х
 ранити . ѿвѣ глаху . та́ко мо
 жетъ та́ка грѣши сицевадна
 меніа творити . ирастра бѣ

3

го же и ѿкѣми . ѿкоудоу юеста .
 ѿвѣща та́ка и́ре и́мъ . ѿсембо
 днѣно юеста . та́ко вѣ и юкѣсти
 ѿкоудоу юеста . и ѿврѣ ѿн
 мон . кѣ же та́ко грѣши си
 ба и послоу шае́ть . и ѿци
 ктѣ бг҃оуга́ца юеста . и волю
 е́го творити . тогод послоу
 шае́ть . ѿвѣка и юеста си
 шанио . та́ко ктѣ ѿврѣ ѿн
 слѣпомоу рѡженоу . аще не
 бы билъ съ ѿба . немогалъ
 творити и юеста . ѿвѣща
 ше же и́ре ємоу . вагрѣссе
 рѡдилсе єсмъ вѣс . и пилинн
 оутинши . и згнашенъ ванд .
 оуслишавже іс . та́ко и згна
 ше е́го ванд . и ѿбрѣти и
 и́ре ємъ та́къ вѣроушили вѣ
 сна вѣда . ѿвѣща ѿнъ и́ре .
 и ктѣ юеста ги да вѣроуто
 ванд . рѣ ємъ іс . и виделъ

ЗА
ЛЕ

И єсъ. и глаголеши спасою тъ ѿ.
 ѿнже рече вероуто ги и поиско
 и се ємоу : конца, нели :
 и рече іс , четвртъш . е , неле :
Рече га пришастьимо и коне
 моу тоудешмъ, на сонду аз
 вамира . съ придаш . да неви
 дещен видѣть . и видещен
 слѣпи боудоута . и слизаше
 ѿ фарессеи сіа соущи саны .
 и рекоша ємоу єда и ми сле
 пи єсми рече и мъ іс , аще
 бисте слѣпіи билы . и би съ
 и мелі грѣха . и на же ги ете
 яко видимо и грѣха ваша
 прѣбываєт : се же , на оу
 прѣни . іѡ злѣстгов : +
Рече га пришасть и къ нему .
 тоудешмъ, съ ми на ми на ги ѿ
 вами . не ваходен дверми въ
 дворь ѿвчи . и прѣла же иноу
 дє . пати єста , и разбойникъ .